

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1197.

Врз основа на член 18 –в став 4 од Законот за безбедност и здравје при работа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 92 /07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13 и 164/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕТО НА АКТИВНОТО И ПАСИВНОТО УЧЕСТВО ВО ОБУКИТЕ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА И ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА СТЕКНАТИТЕ БОДОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКАТА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на бодувањето на активното и пасивното учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа и формата и образецот на потврдата за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување.

Член 2

За стручното усовршување стручните лица за безбедност при работа ги добиваат следните бодови:

Вид на стручно усовршување	Времетраење или количина	Бодови
Активно учество како предавач на обука во земјата	1 тема	20
Активно учество како предавач на обука во странство	1 тема	20
Пасивно учество како слушател на обука во земјата	1 ден	10
Пасивно учество како слушател на обука во странство	1 ден	10
Објавување на стручни или научни трудови во стручни и научни списанија или во зборник од национална или меѓународна конференција	1 труд	10

Доедукација односно стекнување на титула магистар или доктор на науки во областа, за тековната година	1 титула	30
Учество во проценка на ризик на работни места на стручно лице е 2 бода, за време од една година	1 работно место	0,1

Член 3

Потврдата за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување организирана во и надвор од Република Македонија, се издава на образец кој се печати на хартија со бела боја со А4 формат, во три идентични примероци и ги содржи следните податоци:

1. назив и седиште на организаторот,
2. име и презиме на учесникот,
3. број на уверение за положен стручен испит на стручно лице за безбедност при работа,
4. место/држава на одржување на обуката,
5. времетраење на обуката,
6. тема на стручната обука,
7. стекнати бодови,
8. датум и место,
9. име, презиме и потпис на одговорното лице.

Потврдата од ставот 1 на овој член е дадена во прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за стручно усовршување на стручни лица од областа на безбедност при работа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 56/12).

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-1379/1

19 февруари 2014 година

Скопје

Министер,

Диме Спасов, с.р.

Прилог 1

Назив и седиште на организаторот:

П О Т В Р Д А

за учество на стручна обука организирана во и надвор од Република
Македонија

Име и презиме на учесникот:

Број на уверение за положен стручен испит на стручното лице за безбедност
при работа:

Место / Држава на одржување на обуката:

Времетраење на обуката:

Тема на стручната обука:

Стегнати бодови:

Датум и место:

Име, презиме и потпис на одговорно лице: